



- % Стапка од договорот / Rate in agreement
 Ослободување / Exemption

1. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМАТЕЛОТ НА ДИВИДЕНДА / INFORMATION FOR THE RECIPIENT OF DIVIDEND

Назив / Registered name			
Правно лице или друго лице / Legal or another person	Адреса на седиште / Registered office		Телефон / Phone
	Место на ефективно управување / Place of effective management		Телефон / Phone
Резидентна држава на примателот / Resident state of the recipient			
Даночен идентификационен број во Р.Македонија / Tax Identification Number in R. Macedonia			

2. ПОДАТОЦИ ЗА ИСПЛАТУВАЧОТ НА ДИВИДЕНДА / INFORMATION FOR THE PAYER OF DIVIDEND

Назив и правна форма / Registered name and Legal form			
Седиште / Headquarters		Телефон / Phone	
ЕДБ / TIN		Основен капитал / Nominal capital	

3. ПОДАТОЦИ ЗА ДИВИДЕНДАТА ПРИМЕНА ОД ИСПЛАТУВАЧОТ / INFORMATION FOR DIVIDEND RECEIVED FROM THE PAYER

Вид на удел / Type of share	Опис на приход / Description of the income		
	<input type="checkbox"/> Акции / Shares		
<input type="checkbox"/> Друг сопственички удел / Other ownership share	Учество кај исплатувачот / Participation at payer's	Износ на приход / Amount of income	Датум на плаќање / Date of payment
	%		

4. ДРУГО / OTHER

5. ИЗЈАВА НА ИСПЛАТУВАЧОТ / STATEMENT OF THE PAYER

Под кривична и материјална одговорност изјавувам / Concerning law consequences I declare

Примателот на дивиденда е стварен сопственик на дивидендата / Recipient of dividend is an actual owner of the dividend
 Примателот на дивиденда е стварен корисник на дивидендата / Recipient of dividend is actual beneficiary of the dividend
 Податоците се вистинити, точни и потполни / Information is accurate, correct and complete

Датум / Date	Место / Place	Потпис на управител или полномошник / Signature of manager or authorized person

6. ПОТВРДА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН ВО РЕЗИДЕНТНАТА ДРЖАВА НА ПРИМАТЕЛОТ НА ДИВИДЕНДА / RECEIPT OF COMPETENT AUTHORITY IN THE RESIDENT STATE OF THE RECIPIENT OF DIVIDEND

Потврдуваме дека лицето наведено во точка 1 е резидент на во смисла на член став од Меѓународниот договор за одбегнување на двојно оданочување помеѓу Република Македонија и	We confirm that the person quoted in part 1 of this form is resident of in sense of Article Paragraph of the Agreement for avoidance of double taxation between Republic of Macedonia and
Датум / Date	Место / Place
	Потпис и печат / Signature and Stamp

7. ПОДАТОЦИ ЗА ПОЛНОМОШНИКОТ / INFORMATION FOR THE AUTHORIZED PERSON

- Прилог овластување / Enclose Authorization

Име и презиме / Full name		
Адреса / Address		Телефон / Phone

8. ПРИЛОЗИ / ENCLOSURE

* На барање на Управата за јавни приходи потребно е да се поднесат и други докази за правата и погодностите по меѓународните договори / Other evidence for rights and benefits from the agreements should be submitted on request of the Public Revenue Office.

Управата за јавни приходи потврдува дека барањето е во согласност со член став од Меѓународниот договор за одбегнување на двојно оданочување помеѓу Република Македонија и

The Public Revenue Office confirms that the claim is according to Article Paragraph of the Agreement for avoidance of double taxation between Republic of Macedonia and

Датум / Date	Место / Place	Потпис и печат / Signature and Stamp

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ / INSTRUCTIONS TO FILL IN THE FORM

Барањето за олеснување односно ослободување од данок на дивиденда врз основа на одредбите од меѓународните договори за одбегнување на двојно оданочување е согласно член 23 од Законот за данок на добивка („Службен весник на РМ“, бр.112/14) и член 12 од Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување.

Образецот се пополнува во 4 примероци (за надлежниот даночен орган на странската држава, за примателот на дивидендата, за исплатувачот на дивидендата, за Управата за јавни приходи).

Примателот на дивидендата пополнува во точка 1 и 7.
Исплатувачот на дивидендата пополнува во точка 2, 3, 4, 5 и 8.

Пред исплатата на дивидендата, примателот пополнува 4 примероци од барањето и ги поднесува до надлежниот даночен орган во државата на која е резидент со цел да се потврди дека е резидент на таа држава (со пополнување и заверување на делот 6 од образецот). Надлежниот даночен орган на странската држава задржува еден примерок од образецот. Примателот останатите три примероци од образецот ги доставува на исплатувачот, а исплатувачот трите примероци комплетно пополнети ги доставува до надлежната Регионална дирекција на Управата за јавни приходи. Управата за јавни приходи ја спроведува потребната контрола, го заверува поднесеното барање, задржува еден примерок за свои потреби, а останатите два примероци ги враќа на исплатувачот на дивидендата (за исплатувачот и за примателот на дивидендата).

За секоја исплата на дивиденда се поднесува ново барање. Управата за јавни приходи може, во случаи кога исплатувачот исплатува дивиденда во еднакви временски периоди по иста основа, да одобри олеснувања за подолг временски период, но не повеќе од 12 месеци.

Примателот на дивидендата со “X” означува дали барањето се однесува за одобрување пониска даночна стапка (во тој случај ја впишува и даночната стапка) или за ослободување од данок.

Образецот се пополнува читливо, со големи печатни букви.

Податоци за примателот на дивиденда

Се впишува називот на примателот на дивидендата.
Ако примателот на приход е трговско друштво или друго правно лице или друштво на лица согласно странското право, се впишува адресата на седиштето и местото каде се врши ефективно управување со правното лице. Примателот на приходот ја впишува државата во која е резидент за даночни цели, како и даночен идентификационен број во Република Македонија.

Податоци за исплатувачот на дивиденда

Се впишува називот и правната форма, седиштето, како и ЕДБ на исплатувачот на дивиденда.
Податок за оснивачкиот капитал се впишува кога се одобрува пониска даночна стапка, која во согласност со одредбите од меѓународните договори условена со процентот на учество во капиталот на исплатувачот.

Податоци за дивидендата примена од исплатувачот

Со “X” се означува ако дивидендата е примена врз основа на поседување на акции или друг сопственички удел.
Се впишува видот на приходот.
Од описот мора да биде јасно дека се работи за приход за кој е утврдена погодност со меѓународните договори.
Се впишува уделот кој го има примателот на приход кај исплатувачот (во %).
Податок за уделот се впишува кога се одобрува пониска даночна стапка, која согласно одредбите од меѓународните договори е условена со процентот на учество во капиталот на исплатувачот на дивидендата.
Се впишува износот на дивидендата во денари, како и дата на плаќањето.

Друго

Се впишуваат други податоци.

Изјава на исплатувачот

Пополнува исплатувачот на приходот.

Потврда на надлежниот орган во резидентната држава на примателот на дивиденда

Пополнува надлежниот даночен орган на државата на која примателот на приходот е резидент за даночни цели.

Податоци за полномошникот

Се пополнува во случај кога барањето го поднесува лице ополномоштено од примателот на дивидендата.

Прилози

Се запишува кои документи се доставуваат како прилог на барањето. Треба да се приложат документи кои се однесуваат на исплатата на приходот и со кои се потврдува реалноста и основаноста на истата.

The claim for relief or exemption from tax on dividend under the agreement for avoidance of double taxation is made under Article 23 from The Profit Tax Law („Official Gazette of RM“, No.112/14) and Article 12 from the Rulebook for the procedures for calculation and payment of income tax and way of avoiding of double taxation or double exemption.

This form should be completed in 4 copies (one copy for the Tax Authority in the foreign country, recipient of the dividend, payer of dividend and Public Revenue Office).

The recipient of dividend should complete section 1 and 7 of the form.
The payer of dividend should complete section 2, 3, 4, 5 and 8 of the form.

Before the payment of dividend, the recipient should complete 4 copies of the claim and submit to the competent tax authority in the Resident State in order to verify its resident status (by filling and verification of section 6 of the form). The competent tax authority of the country retains a copy of the form. The other three copies of the form, the recipient should submit to the payer. The payer should complete these three copies and submit to the competent Regional Directorate of the Public Revenue Office. The Public Revenue Office should conduct the necessary control, verify the request and keep a copy for their own needs, while the other two copies should return to the payer of dividend (for the payer and for the recipient of the dividend).

New claim should be submitted for each payment of dividend. When the payer makes payments of dividend on the same basis in equal period, the Public Revenue Office can allow relieves for longer period but not longer than 12 months.

The recipient of dividend with “X” should mark whether the claim refers to approbation of lower tax rate (in that case the tax rate should be written in) or exemption of tax.

The form should be filled readable with capital letters.

Information for the recipient of dividend

The registered name of the recipient of dividend should be written in. If the recipient of income is company or other legal person, or association of persons according to foreign law, the registered office and place of effective management should be written in. The recipient of income should write in the resident state for tax purposes, as well as the tax identification number in Republic of Macedonia.

Information for the payer of dividend

The registered name and the legal form, the headquarters as well as the TIN of the payer of dividend should be written in. The information for nominal capital should be written in when lower tax rate is allowed and which, according to regulations of the agreements, is determined with the participation at the payer's capital.

Information for dividend received from the payer

If the dividend is received on basis of ownership of securities or other ownership shares, “X” should be marked. Type of income should be written in. It must be clear from the description that it is about income that has conveniences with the agreements. The share that the recipient of income has at the payer should be written in (in %). The information for the share should be written in when lower tax rate is allowed and which, according to regulations of the agreements, is determined with the participation at the payer's capital. The amount of dividend in denars as well as the date of payment should be written in.

Other

Other information should be written in.

Statement of the payer

Should be completed by the payer of income.

Receipt of competent authority in the resident state of the recipient of dividend

Should be completed by the competent tax authority in the resident State of the recipient of income

Information for the authorized person

Should be completed when a person authorized by the recipient of dividend submits the request.

Enclosure

The documents enclosed to the claim should be listed. The claimant should enclose documents related to the payment of the income, which confirm that the income is really paid.